



This project is funded by the European Union



ОГЛАС – Меѓународен краткорочен експерт за интерна и екстерна комуникација, во компонентата 3 (спречување корупција) во проектот „Поддршка на ЕУ за владеење на правото“

Работодавач: Агенција за европска интеграција и економски развој

Локација: Скопје, Северна Македонија

Тип на вработување: Краткорочен ангажман

Очекуван почеток: јуни, 2021 година

Очекувано времетраење: два месеци во 2021 година

КОНТЕКСТ

Меѓународниот краткорочен експерт во областа на интерната и екстерната комуникација во компонентата 3 (спречување корупција) ќе работи како дел од тимот за имплементација на грантот доделен од страна на Европската Унија „Поддршка на ЕУ за владеење на правото“ во Северна Македонија. Проектот се спроведува од страна на искусно меѓународно партнерство под раководство на Агенцијата за европска интеграција и меѓународен развој (АЕИ) и тројцата партнери – Министерството за правда и администрација на Република Хрватска, Министерството за внатрешни работи на Република Австрија и Институтот за човекови права Лудвиг Болтцман.

Главната цел на проектот е зајакнување на владеењето на правото во Северна Македонија. Проектот има четири конкретни цели: 1. Зајакнување на капацитетите на правосудните институции за спроведување на правдата на транспарентен и одговорен начин, 2. Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на современи истражни техники во борба против организираниот криминал, 3. Подобрување на превенцијата и борбата против корупцијата, и 4. Зајакнување на заштитата на основните права.

Меѓународниот краткорочен експерт за интерна и надворешна комуникација во областа на спречување корупција (компонента 3) ќе ја поддржува Државната комисија за спречување корупција и лидерот на компонентата 3.

УЛОГИ И ОДГОВОРНОСТИ

- Проценување на потребата за обука, менторство и градење на капацитетите во делот на комуникациите во ДКСК
- Подготвување на предлог акциски план за јакнење на екстерната и интерната комуникација во рамките на ДКСК
- Менторство и поддршка на вработените директно одговорни и/или вклучени во екстерната комуникација во ДКСК



This project is funded by the European Union



- Подготовка и спроведување на индивидуални и групни обуки за вработените во ДКСК за различни аспекти на комуникација, на пример вештини на презентирање, техники на повратен коментар, раскажување стории.
- Поддршка на ДКСК во подготовка на активности за подигнување на свеста.
- Поддршка на лидерот на компонента 3 во извршувањето на нејзините задачи.

БАРАЊА

- Одлично познавање на англиски јазик (писмено и усно)
- Повеќе од 20 години работно искуство како консултант во областа на интерна и/или екстерна комуникација
- Најмалку 15-годишно искуство како ментор на поединци за подобрување на нивните комуникациски вештини
- Најмалку 15-годишно искуство во обучување на раководители за интерна комуникација и раководење
- Искуство во работа со вработени во јавни институции
- Искуство во работа на проекти за градење на капацитетите во западен Балкан
- Одлични усни и писмени комуникациски вештини и вештини за презентирање, чувствителност кон политичката средина, одлични аналитички вештини, прагматичен пристап, силна способност за стратешко размислување и оперативно планирање.
- Флексибилност, силни вештини за адаптација и способност за тимска работа во потенцијално стресна средина со кратки рокови.

ПРЕДНОСТИ:

- Искуство во работа со начин на комуникација за прашања поврзани со спречување корупција.
- Да биде овластен инструктор/ментор.

ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПЛИКАЦИИ

Апликациите мора да бидат испратени до dragan.kovacevic@aei.at (кликнете за да испратите E-mail) до 21 мај 2021 година, со назнака „Меѓународен краткорочен експерт за комуникација“ во насловот на пораката, вклучувајќи Europass формат на CV (кратка биографија) на англиски јазик и мотивациско писмо. Апликациите кои ќе бидат испратени по истекот на рокот или непотполни апликации нема да бидат земени предвид. Само кандидатите селектирани во потесен круг ќе бидат повикани на интервју.

Меѓународниот краткорочен експерт за комуникација во компонентата 3 (спречување корупција) ќе потпише договор за обезбедување услуги и мора да има статус на самовработен. Тој/Таа ќе има одговорност да ги почитува законските прописи за самовработување, како и плаќањето на сите соодветни даноци и давачки.